



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

31.10.2016
Бр.13 Год.51

. 047/551-483

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) " 50 1 3 .5/02) (,, 71 1 " 3 .7/2010,

(2016)

(2016 , 28.10.2016)

.09-2475/1
31.10.2016

- . .

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 33 од Законот за Буџетите (Сл.весник на РМ бр.64/2005...192/15), Советот на Општина Ресен на 54-та седница, одржана на ден 28.10.2016 година ја донесе следната одлука:

О Д Л У К А

за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН за 2016 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина РЕСЕН за 2016 година на следниот начин :

Потпрограма Потставка	БУѢТ	САМОФИН.	ДОТАЦИИ	ДОНАЦИИ	КРЕДИТИ
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА					
425990 Други договорни услуги	500.000	0	0	0	0
427110 Привремени вработувања	440.000	0	0	0	0
ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА					
486110 Купување на моторни возила	-500.000	0	0	0	0
Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ					
421110 Електрична енергија	-440.000	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Ресен и станува составен дел на Буџетот на Општината за 2016 год.

Бр. 08-2416/3
28.10.2016

Претседател на Советот на
Општината
Методија Пашковски с.р

2.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) „ .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2016-2017

2016-2017,
28.10.2016

.09-2475/2
31.10.2016

- . .

34 1 3 39 3
 („ . .“ . 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14),
28.10.2016 ,

2016/2017 ,

2 000 000.00

2016/2017,

1.

-

-

-

2.

2.1.

-

2.2.

-

-

-

6,30

5 ()

12-24

30

().

5

3.

3.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2.

-

-

3.3.

-

-

3.4.

2016/2017

-

-

-

-

-

(12)

3.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

3.6.4.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

4.

10 ,

0

:

- |

1.

2.

3. ” ”11

4. ” ”

5. ” ”

6. ” ” ”29

7. ” ”

8. ” ”

9. ” ”

10. ” ”

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

6. .

7. .

8. . . .

9. .

10. .

- 11. .
- 12. .
- 13. . - .
- 14. . - .
- 15. .
- 16. .
- 17. .
- 18. .
- 19. .
- 20. .
- 21. .
- 22. .
- 23. .
- 24. с. Волкодери, Покрвеник и Шурленци.

: ” “

- II

- 1. ” “ ” “
- 2. ” “ ” “
- 3. ” “ ” 11 “
- 4. ” 4 - “ ” “
- 5. ” “ ” “
- 6. ” “ ” “
- 7. ” “ ” “

- 1. ” 6 - “
- 2. ” 3 - “
- 3. ” 1 - “ ”
- 4. ” 2 - “ ”
- 5. ” 4- “ ”
- 6. ” “ ” “
- 7. ” “ ” “
- 8. ” “ ” “
- 9. ” “ ” “
- 10. ” “ ” “
- 11. ” 8 - “ ”
- 12. ” 9 - “ ”
- 13. ” 10 - “ ”
- 14. ” 7 - “ ”
- 15. ” “ ” “

:

- 1.
2. — “ ” . “ ”
3. ” “
4. ” 11 “
5. ” 29 “
6. ” “
7. ” “
8. ” “
9. ” “
10. ” “-

2017

.08-2416/4
28.10.2016

3.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
 O .5/02) ” .7/2010,
 13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

1 –
2017

1 –

2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/3
31.10.2016

- . .

2.

2017

: 5.000.000

3.

-
2017

2017

3.1

3.1.1

2017

3.1.2

: 1.500.000

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

: 1.300.000

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

() .

: 600.000

3.4.

3.4.1

3.4.2

: 600.000

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4 (, , , .)

: 1.000.000

2017 : 5.000.000

2017

.08-2416/5
28.10.2016

4.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

-2
2017

-2
2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/4
31.10.2016

- . .

36 1 23 1 8 (.
. . . 5/02), .7/2010, 13/2013, 08/2015
11/2015), (. 28.10.2016 ,

2 -
2017

1.

31 2016 „ ” . 13

: 300.000

3.7

: 800.000

2017 : 3.500.000

2017

. 08-2416/6
28.10.2016

5.

(,, 50 1 3 71 1 3
” .5/02) („ ” .7/2010,
O 11/2015)
13/2013, 8/2015

—
2017

2017
28.10.2016

.09-2475/5
31.10.2016

: 3.000.000

3. -
2017 .

2017

2017 :

3.1

3.1.1

3.1: 500.000.

3.2.

3.2.1

3.2: 500.000,

3.3

3.1

3.2

3.3

SWG – Regional Rural Development Standing Working Group of South Eastern Europe.

3.4

3.3: 2.000.000,

2017 : 3.000.000,

2017

. 08-2416/7
28.10.2016

6.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O („ .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2017

2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/6
31.10.2016

- . .

36 („
“ . 5/02), 39 80
(,, “ . 15/15, 44/15 193/15, 226/15, 30/16 31/16),
2, 80, 80- 81 (,, “
.130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13,
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 187/14, 44/15 129/15, 217/15,
226/15,30/16 39/16), 23 47
(,, “ . 07/10, 13/13, 08/15 11/2015),
28.10.2016 ,

2017

1.

, ,
2017 2 4 , , , ,
, , , , , ,
- ,

2.

- :
-
-
- (

3.

4.

1.

(, (), ,) .

2.

, , ,
.

,

.

.

3.

, , , ,

, 6.0 2, , ,

16.0 2.

4.

, , ,
, ,

,

.

, ,

,

5.

(, , .)
— , .

.

, ,

.

6.

,

.

7.

, ,

,

.

.

.

8.

,

,

9.

2.5 .

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2.

4.0

16.

0.8

5.

.13/14“).

(„

(„

.13/14“).

(„

“ . 36/10),

4.

-
-
-
-

24

30

3-6

1

()

(, .13/14").

6.

2017 . , 500.000

7.

8.

/

- 24

9.

2017 : 500.000

2017

. 08-2416/8
28.10.2016

7.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O („ .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

- 0-
2017

- 0-
2017
28.10.2016

.09-2475/7
31.10.2016

- . .

36 1 (.
 . . 5/02), 23 1 12
 (. .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015),
 28.10.2016 ,

0 -

2017

1.

:

(. . 5/02²² 4
 21 13
 () .

92/07

10

:

0.4 KV () 25 KW/h
 0.4 KV () 50 KW/h
 10 KV 100 KW/h
 35 V 150 W/h
 110 KV 300 W/h

-

43

,

39

, 4

44

,

/			
/ .	CL2040A 105W	23	0001-0023
/ .	CL2040 70W	29	0024-0052
/ .29	CL2040 70W	41	0053-0093
/ .29	CL2030 35W	1	0094-0094

/ .29	CL2030A 45W	1	0095-0095
/ .29	CL2030 35W	2	0096-0098
/ .29	CL2030 35W	2	0508-0516
/ .29	CL2030 35W	4	0518-0521
/ .29	CL2030 35W	2	0629-0630
/ .	CL2040 90W	22	0099-0120
/ .	CL2040 70W	21	0121-0141
/ .	CL2030 35W	3	0371-0373
/ .	CL2030 35W	4	0486-0489
/ - .	CL2040 70W	39	0142-0180
/ .	CL2040 70W	52	0182-0233
/ .	CL2030 35W	5	0371-0373
/ .	CL2030 35W	9	0592-0600
/ .	CL2030 35W	2	0732-0733
/ .	CL2040 70W	1	0241-0241
/ .	CL2030A 45W	8	0279-0286
/ .	CL2040 70W	25	0242-0266
/ .	CL2040 70W	4	0274-0277
/ .	CL2030 35W	2	0550-0551
/ .	CL2030A 45W	9	0287-0295
/ .	CL2030A 45W	9	0296-0304
/ .11	CL2030A 45W	9	0305-0313
/ .11	CL2030 35W	1	0517-0517
/ .	CL2040 70W	11	0314-0324
/ .	CL2030A 45W	8	0325-0332
/ .	CL2030 35W	5	0526-0530
/ .	CL2030 35W	2	0601-0602
/ .	CL2030A 45W	16	0333-0348
/ .	CL2030 35W	8	0467-0474
/ .	CL2030 35W	14	0490-0503
/ .	CL2030 35W	2	0506-0507
/ .	CL2040 70W	5	0349-0353
/ .	CL2030 35W	9	0354-0362
/ .	CL2030 35W	8	0363-0370
/ .	CL2030 35W	2	0379-0380
/ .4	CL2030 35W	39	0381-0409
/ .4	CL2030 35W	40	0552-0591
/ .	CL2030 35W	7	0410-0416
/ .11	CL2030 35W	4	0417-0420
/ .11	CL2030 35W	4	0428-0431
/ .1	CL2030 35W	7	0421-0427
/ .	CL2030 35W	8	0432-0439
/ .	CL2030 35W	12	0455-0466
/ .	CL2030 35W	11	0475-0485

/ .	CL2030 35W	2	0504-0505
/ .5	CL2030 35W	4	0522-0525
/ .5	CL2030 35W	3	0531-0533
/ .6	CL2030 35W	16	0534-0549
/ .	CL2030 35W	11	0603-0613
/ .	CL2030 35W	15	0614-0628
/ .	CL2030 35W	2	0631-0632
/ .	CL2030 35W	1	0714-0714
/ . 1	CL2030 35W	30	0633-0662
/ . 2	CL2030 35W	50	0664-0713
/ .	CL2030 35W	14	0715-0728
/ .	CL2030 35W	1	0734-0734
/ .	CL2030 35W	1	0762-0762
/ .	CL2030 35W	3	0729-0731
/ .	CL2030 35W	2	0735-0736
/ .	CL2030 35W	1	0737-0737
/ .	CL2030 35W	3	0738-0740
/ .	CL2030 35W	11	0750-0760
/ .	CL2030 35W	9	0741-0749
/ .	CL2030 35W	1	0761-0761
/ .	CL2030 35W	8	0763-0770
/ .	CL2030 35W	18	0771-0788
/ .	CL2030 35W	24	0792-0815
/ .	CL2030 35W	1	0842-0842
/ .	CL2030 35W	26	0816-0841
/ .	CL2030 35W	3	0843-0845
/ .	CL2030 35W	10	0846-0855
7 / . , ,	CL2030 35W	26	[0855]-01-26
/ .	CL2030 35W	23	[0855]-27-49
/	CL2030 35W	6	[0855]-50-55
.	CL2030 35W	40	0856-0896
.	CL2030 35W	30	0897-0926
.	CL2030 35W	28	0927-0954
.	CL2030 35W	43	0955-0997
.	CL2030 35W	6	0998-1003
. . . .	CL2030 35W	37	1006-1042
. .	CL2030 35W	19	1044-1062
.	CL2030 35W	76	1063-1138
. . . .	CL2030 35W	36	1143-1178
. .	CL2030 35W	60	1180-1239
.	CL2030 35W	63	1240-1302
.	CL2030 35W	23	1303-1325
.	CL2030 35W	25	1326-1350

.	CL2030 35W	18	1351-1368
.	CL2030 35W	24	1369-1392
.	CL2030 35W	109	1393-1502
.	CL2030 35W	33	1503-1535
.	CL2030 35W	12	1540-1554
.	CL2030 35W	75	1555-1629
.	CL2030 35W	14	1630-1643
.	CL2030 35W	26	1647-1672
.	CL2030 35W	15	1673-1687
.	CL2030 35W	37	1689-1725
.	CL2030 35W	1	2229
.	CL2030 35W	12	1726-1737
.	CL2030 35W	12	1739-1750
.	CL2030 35W	8	1751-1758
.	CL2030 35W	58	1761-1818
.	CL2030 35W	70	1819-1888
.	CL2030 35W	11	1889-1899
.	CL2030 35W	21	1900-1920
.	CL2030 35W	66	1924-1989
.	CL2030 35W	30	1991-2020
.	CL2030 35W	11	2021-2031
.	CL2030 35W	63	2033-2098
.	CL2030 35W	18	2012-2119
.	CL2030 35W	1	2044-2044
.	CL2040 70W	1	2071-2071
.	CL2030 35W	22	2120-2141
.	CL2030 35W	37	2142-2178
.	CL2030 35W	49	2180-2228
.	CL2030 35W	1	2230-2231
.	CL2040 70W	1	2232-2232
.	CL2030 35W	104	2233-2336
.	CL2030 35W	51	2338-2388
.	CL2030 35W	12	2389-2400
	CL2030 35W	2065	
	CL2030A 45W	60	
	CL2040 70W	230	
	CL2040A 90W	22	
	CL2040A 105W	23	
		2400	

2.

’ :
 -
 -
 (.),
 .
 ,

Commission Internationale de l’Eclairage-CIE
 1- 5

- :	1 2 3
	1 2
	2 3
,	4 5

	(cd/m2)
--	---------

1	2,0
2	1,5
3	1,0
4	0,75
5	0,5

CIE

Commission Internationale de l'Eclairage-

1- 7

	1
	2
	3
	4
,	5
	6
	7

		(lx)
1	20,0	7,5
2	10,0	3,0
3	7,5	1,5
4	5,0	1,0
5	3,0	0,6
6	1,5	0,2
7		

3.

, , . , , .

4.

n

17.02.2016, .09-445/4 14.4.2016, .09-445/7 05.05.2016.
29.03.2016, .09-445/2

5.

2017

300

1.000.000

2017

.....1.000.000

2017

. 08-2416/9
28.10.2016

8.

(„ O 50 1 3 71 1 3
 13/2013, 8/2015 11/2015) („ .5/02) „ .7/2010,

2016-2019

2016-2019 ,
 28.10.2016 .

.09-2475/8
 31.10.2016

- . .

192/15), 36 “ 132 („
 . 5/02), 36 1 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15
 (. 23 1 47 (. . . .
 .7/2010, 13/2013,08/2015 11/2015),
 28.10.2016 ,

2016 – 2019

e

a

2016-2019

:

1.

;

2.

/

177 2,

41

739 2.

e

562 2

21

				:					
					44				43
		39		,	4				
			2002				16.825		
50,3%				,		4.847			8.215
							3,5		
	23		1	2.					
							76,07 %,		9,13 %,
10,68 %,		0,44 %,		0,15 %,	1,09		2,44 %.		
					:				
							2002		6.727
					4.705	2.022			
						:	6.727 - 4.026		59,8 %
	2.708	40,2 %							
					-				
							64 %.		
							850		
						10,2			0,3
					21				
					1 400	2 600			

2016 – 2019

20% 2019

2016 – 2019

a .

	O	25	
:	:	:	:
:	:	:	:
:	:	:	(m2)
:	:	:	1057,23
80	:	:	1057,23
80	:	:	

1

			(m2)
578	”	“	2300
423	”	“	2700
655	”	“	6600
170	”	“	850
131	”	“	1053
90	”	“	1018
2047	:	:	11071

6

			(m2)
82	” 11	“	800

82	:				800
	:		1		
	:	:			
				(m2)	
10	:	”	“		100
10	:				100
			1		
	:	:			
				(m2)	
5	:				91
5	:				91
			1		
	:	:			
				(m2)	
18	:				226.6
18	:				226.6
			1		
	:	:			
	:	:			
	:	: 2150			

- ,
- ,
- ,

- / , ,
 - / , ,
 - ,
 - .
 - :
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - :
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - :
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - :
 - ,
 - ,
 - ,

○
110 KV
159

90

(10% - 15%)

() (),
) (

25

16429 m2.

1263358 kWh . 2015 5685111 25 - (, 320 3

2015 336643 kwh 1514893 .

()
2015

:

2015

--	--	--	--	--	--

1.		1057 2		10701 wh	
2.					
2.1					
		2300 2		15479 kwh	
		2682 2		1 6 3 35555 kwh	
		850 2		80 3	
		1054 2		180 3 14202 kwh	
		1373 2		3 26 3 12288 kwh	
2.2		6600 2		11 29801 kwh	
2.3		800 2		10 85784 kwh	
3.		100 2		28 3 3458 kwh	
4.		91 2		13310 kWh	
5.		226 2		22180 Wh	
		23938 2	/	242758 kwh 25 ton. 292 m3	

2015

I	2015	1646891
II	2015	1322399
	:	2969290

5%-15%

() () ()

,

:

” “ ().

,

(),

,

),

.

,

) (,

.

,

.

4

4

1.200.000 () 7 6 2

1.955.110) (3 5

) - () ,

) (,

:

:

-

/

,

-

,

-

,

-

,

,

-

-

() .

,

.

-

.

(/) .

-

,

,

,

.

-

,

.

,

.

/

.

.

,

,

,

,

∴

2020
20 %,
2020
25 %,

(kWh/m2)

80%

CO2

30 %

2016 – 2019

2019
20%,
2019

(kWh/m2)

20%,
30%

60 %

10 %

2016-2019

m2 5 %

0,5 kW

” ”

АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД

Проект / Активност	Цел	Финансирано	Партнери	Корисник	Проценета инвестиција (денари)	Реализација	Очекувани резултати
1. Изработка на студија и проекти за енергетска ефикасност на објектите под управа на Општина Ресен.	Добивање на реален приказ на моменталната состојба и можностите за подобрување на ЕЕ	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	1.000.000	2016-2019	Корекција на сите слабости и генерално подобрување на ЕЕ како и придонес кон заштитата на жив. средина
2. Реконструкција на столарија со нова ЕЕ столарија на објектите под управа на О. Ресен	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа и изведувачи	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	4.500.000	2016-2019	Значително подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците
3. Реконструкција на фасада и кровна конструкција на обј. под управа на О. Ресен со цел зголемување на ЕЕ	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа и изведувачи	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	5.000.000	2016-2019	Значително подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците
4. Реконструкција и модернизација на системите за греење на објектите под управа на О. Ресен	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа и изведувачи	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	5.000.000	2016-2019	Значително подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците

5.	Реконструкција и модернизација на системите за осветлување во објектите под управа на О. Ресен	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа и изведувачи	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	2.000.000	2016-2019	Значително подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците
6.	Обука на тим за ЕЕ следење и аплицирање на ИПА фондови и други донаторски орг. од областа на ЕЕ.	Зголемување на квалитетот и мерките за ЕЕ што директно ќе влијае врз животната средина	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	200.000	2016-2019	Зголемен пристап до фондови кои ќе влијаат на подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата
7.	Обука на персоналот на зградите под управа на О. Ресен за ЕЕ	Зголемување на квалитетот и мерките за ЕЕ што директно ќе влијае врз животната средина	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	100.000	2016-2019	Зголемување на квалитетот и мерките за ЕЕ што директно ќе влијае врз животната средина
8.	Изработка на физибилити студија за можностите за искористување на обновливи извори на енергија во О. Ресен	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот на жителите на О. Ресен	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа	Општина Ресен	200.000	2016-2019	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот на жителите на О. Ресен
9.	Енергетски контроли на зградите под управа на О. Ресен	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците	- О. Ресен - Донатори - Агенција за ЕЕ	Стручни партнери од областа	Општина Ресен и објектите под нејзина управа	150.000	2016-2019	Подобрување на ЕЕ и квалитетот на животот и работата на корисниците

’ : ’

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

2016 – 2019 17.250.000 .

2016 – 2019
2019

20 % 2019 .

25 – 35 %

: () ,
 kWh, (J kgoe)
 kWh
 :
 -
 -
 -
 -
 :
 -
 -
 /
 -
 ,
 -
 ,
 ,
) , ± 5% . ()
 ,
 :
 -
 -
 -
 -
 /

	,
	, 15 .

1 -

2 -

1

. / .
/ -
/ I,
II.
/ III.
.

I

.....
 :.....
 :.....
 (.....)
 :.....
 :..... (,
 ,) : ()
 (/)

1. : / /
2. :.....
3. :.....
4. : / /
5. / :.....m2 ()
6. :.....m2
7. () :.....m3
8. : , , , , , , .
9. () :.....KW
10. :..... m2
11. :.....
12. : /
13. :.....
14. :.....
15. :.....
16. :.....
17. : /

16 17 ,

- 17.1 17.3.
- 17.1. :.....
- 17.2. :.....
- 17.3. :.....
18. : /
19. :.....
- 20.

		:	:	
		,	(,
		,	,	

21. :

			kW		

II

()

.....

.....kW

.....

.....

.....

..... /

.....

..... /

.....

..... (

).....

.....

.....

..... /

.....

..... /

.....

.....

III

:
 :
 (/)

.....

				()
1.		kWh		
2.				
3.				
4.		MWh		
5.		MWh		
6.		MWh		
7.		.	.	
8.				
9.	-			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.		m3		
15.				
16.				
17.				
18.		m3		

2

, ,

.

. 63 2006 ()
2006

2011). . 106 2008 . 16 (

.

· : ,

- ,

- ,

- ,

-

,

-

,

-

,

-

,

.

,

.

:

- ' ,
- ' ,
- ' ,
- ' ,
- ' ,
- ' ,
- ' ,
- ' ,

,

.

'

,

.

, :

.

.

.

89/106,

.

,

:

- (, , , , , , , , ,)

(
 , 2 210 MW).
 ,
 - (, ,)
 , (10 MW)
 , ()
).

m2.

2007 01 2005 , 2002

(, ,),
 ,
 - , ;
 - ;
 ;
 ;
 ;

-
 - ,
 - ,
 - ,
 - ;
 - ,

1999 ,

2020 .

:
 -
 2020 ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,

2003 ,

-
 - ,
 - ,
 - ,
 - ,

(ESCO – Energy Service

Company).

2017

. 08-2416/10
28.10.2016

9.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” 3
13/2013, 8/2015 11/2015) (,, .7/2010,

8- 80-

2017

8- 80-

2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/9
31.10.2016

- . .

14 2 . .“ . 66/04, 139/08, 99/09 149/14),
(,, 23 1 47 (.
.7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
28.10.2016 ,

80 - 8 -

2017

, 14 2
(,, ,, . 66/04, 139/08,
49/09, 65/10, 169/10, 10/11).

I.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

- 7.
- 8.

II.

1.		()	() (1.1+1.2+1.3+1.4)	
1.1				
1.2		()		

1.3	<p>”</p> <p>- ”</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>’</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>()</p> <p>3</p>	<p>(</p> <p>)</p> <p>-</p>		
1.4				

	-			
2.			<p>(</p> <p>(2.1+2.2)</p> <p>)</p>	
2.1				
2.2				

2.3				
3.			()	
4.			()	
4.1	- „ „-	-		
4.2	- .			
4.3	-			
4.4				
5.				

III.

•	,	500.000,00	.
•		300.000,00	.
•	,	700.000,00	.
		<hr/>	
		:1 500 000.00	.

2017 .

. 08-2416/11
28.10.2016

10.

(„ 50 ” 1 3 71 1 3
O .5/02) „ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

- 2017

-
2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/10
31.10.2016

- . .

52 1, 3, 4 5
(„ .“ . 84/08, 52/09, 141/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12,
168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14), 23 1
10 (. .7/2010,
13/2013, 08/2015 11/2015)
28.10.2016

- 2017

(„ “ . 84/08). ’

:

-

31 2016 „ ” . 13

1.
- ,165.000,00
- -80.000,00

2.
- , , ,
'165.000,00
-90.000,00

500.000,00 . **2017** ,

2017 .

. 08-2416/12
28.10.2016

11.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) „ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

- - 0

2017

0 -

2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/11
31.10.2016

- . .

2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87
(„ .“ . 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
163/13 44/15), 22 1 1
(„ .“ . 5/02), 16 1 23 9
13/2013, 8/2015 11/2015), „ . 7/2010,
28.10.2016 , :

0 -

2017

2017 .

2017

2015-2016

1.

-

-3 591 233.27

2016

2.

-

- 1 100 000.00

			UNDP.	
3.	-			- 1.100.000,00
			UNDP.	
4.	-			- 1.100.000,00
			UNDP.	
5.	-	1 „	„ -	- 1.100.000,00
			UNDP.	
6.	--			
			- 22 723 940.00	.
				: 30 715 173,27

2017

			:	
1.	-			- 8.000.000,00
				,
				.
2017	8.000.000,	,		
	-		:	
	-	;	:	
	-	;	:	
				.
2.	-			- 6.000.000.00

	2016	6.000.000,00			
:	-	;			
	-		4000		
	-	;			
3.	-		W=60 m3 – 2.200.000,00		
			2017		
4.	-	„ „ -	- 1.100.000,00		
			2017		
5.	--				
II					- 22 800 000.00

2017

6. - 2.000.000,00 - -

2017

7. (-20.000.000,00) -

2017 20.000.000, ,

- ;
- ;
- ;

8. -2.000.000,00

2017

9. – 250.000,00 .

2016 – 2017

250.000,00

50 %

50%

2017

В. РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	:	:
1.	-	-
		8.000.000,00
3.	-	-
4.	-	-
5.	-	-
6.	-	-
7.	() -
		- 20 000 000.00
8.	-	- 2.000.000,00
9.	-	- 250.000,00
		: 64 350 000,00

:

2017

2017

. 08-2416/13
28.10.2016

12.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 ” 3
O (,, .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

0,

2017

0,

2017
28.10.2016

.09-2475/12
31.10.2016

34 1 3 39 3
 („ .“ . 84/08,52/09,141/09, 124/10, 23/11, 53/11,
 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14 166/14) 23 1
 11 (. 7/2010,
 13/2013, 08/2015 11/2015),
 28.10.2016 ,

0 - , ,
 2017

, ,
 2017 ,

- 13 , 95 , .
 30 ,

- 403 , .
 12 . .
 4,5 .

28.243.885,00 2017 , :

-	2017	:
.	2016 2017	,4.143.885,
..	2.100.000,
.	2.000.000,00
.	4.000.000,00
<hr/>		
:	8.243.885,00	

2016

1.	.	-	830	2.
2.	.	300	.	
3.		()	
4.	80	()	
5.	100	()	
6.	250	()	
7.	150	70		
8.	.	1.192	.	

6.243.885,

1.	(36%)2.243.885,
.1.1.		
(~ 89%)	2.000.000,
.1.2.		
(~11 %)	243.885,

.2.		,	,	,
(64%) 4.000.000,			4.000.000,00

-
 (,)
).
 - ;
 - ;
 - ;
 - ();
 - ;
 ()

.2.1.

1000

2.000.000,

2017

2017

			3.428.955,00
1.			500 ;
2.			600 ;
3.			700
4.			600 .
5.			200 .
6.			100 ,
7.			1.000 .
8.			900 ;
9.			700 ;
10.			1.000 ;
11.			200 ;
12.			140 ;
13.			200 ;
1.	„,11	-	900
2.	„,29	-	1800
3.	„,	-	260
			20 000 000.00

2017

. 08-2416/14
28.10.2016

13.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
 O .5/02) „ .7/2010,
 13/2013, 8/2015 11/2015)

- -
 2017
 - -
 2017
 28.10.2016 .

.09-2475/13
 31.10.2016

- . .

2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87
 („ . „ . 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13,
 163/13 44/15), 22 1 1
 („ . „ . 5/02), 16 1 23 9
 13/2013, 8/2015 11/2015), („ “ . 7/2010,
 28.10.2016 , :

-
 -
 2017

	2016	
1.	-	- 11.854.772,00
	300	
	1,60	
1,00		
2.	-	- 12.577.589,00

505

7.	-	„	-	„	„	
			- 1.100.000,00			
8.						- 800.000,00
1.	.	-		-		11.854.772,
2.	.	-		-		12.577.589,
3.	.	-		-		5.949.418,
4.	.	-		-		8.000.000,
5.	.	-		-		15.000.000,
6.	.	-		-		15.000.000,
7.	.	-	„	-	„-	1.100.000,
8.	.			-		800.000,

: **70.281.779,00**

: ,

2017 .

2017 .

. 08-2416/15
28.10.2016

14.

(,, ” 50 1 3
 O .5/02) 71 1 3
 13/2013, 8/2015 11/2015) (,, ” .7/2010,

- 10 -
 2017

- 10 -
 2017

28.10.2016

.09-2475/14
 31.10.2016

- . .

(,, . 17 1 2
 . . 142/15) 23 1 7
 8/2015 11/2015) ” . 7/2010, 13/2013,
 2016 . : 28.10.

-
 10 -
 2017

2015

18.995.685 ,00

I.

A.

1:

- - „ „
 - „ - „ „ „ 11 -
 - - „ „ 29 - „ „ 11 -
 - - „ „ 29 - „ „ „ „
 :----- = 14,60
 :----- 175.200,00

2:

- - „ „ („
), (), „, 29- „
 „ - „ „ 29 - „ „
 (), „ „ „, 11-
 :----- = 36,46
 :----- 437 520,00

1.

- 5

-	„	-	„	„	„	11 -
-	-	„	„	29 -	„	11 -
-	-	„	„	29 -	„	„

:----- = 14,60
:----- 146.438,00

2. -3 2

-	-	„	„	- 3,	2	„
-	-	„	„	29 -	„	„
-	„ 11 -	-	„	11-	„	„

:----- = 20,00
:----- 200.600,00

3. II -1

-	-	„	„	„	„	„
-	-	„	„	„	„	„

:----- = 36,15
:----- 362.585,00

4. -1

-	-	„	„	„	„	„
-	-	„	„	3	„	„

:----- = 27,00
:----- 540.000,00

5. - 4 „ ”

:
 - -
 - -
 - -
 :----- = 15,50
 :----- 155.465,00

6. - - 4

:
 - - „ ”
 - -
 - -
 - -
 :----- = 11,00
 :----- 220.000,00

2.237.808,00

II.

1.

:
 :----- = 35,00
 :----- 12.000,00

2.

:
 :----- = 40,62
 :----- 12.000,00

3.

:
 :----- = 28,47
 :----- 12.000,00

4.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{10,00}{12.000,00} .$$

5.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{46,00}{12.000,00} .$$

6.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{9,00}{12.000,00} .$$

7.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{16,00}{12.000,00} .$$

8.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{18,39}{12.000,00} .$$

9.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{13,82}{12.000,00} .$$

10.

$$\frac{\begin{array}{l} : \\ :----- \\ :----- \end{array}}{\begin{array}{l} :----- \\ :----- \end{array}} = \frac{22,20}{12.000,00} .$$

11.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{24,00}{12.000,00} .$$

12.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{22,20}{12.000,00} .$$

13.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{10,00}{12.000,00} .$$

14.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{4,50}{12.000,00} .$$

15.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{11,00}{12.000,00} .$$

16.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{32,00}{12.000,00} .$$

17.

$$\begin{array}{r} : \\ :----- \\ :----- \end{array} = \frac{25,00}{12.000,00} .$$

: 204.000,00 .

III.

1.

:	
:-----	= 64,00 .
:-----	513.536,00 .

2.

:	
:-----	= 36,00 .
:-----	288.864,00

3.

:	
:-----	= 25,00 .
:-----	200.600,00

4.

:	
:-----	= 50,00
:-----	401.200,00 .

5.

:	
:-----	= 40,00
:-----	320.960 ,00 .

6.

:	
:-----	= 40,00 .
:-----	320.960,00 .

7.

:	
---	--

	:-----	= 41,50 .
	:-----	332.996,00 .
8.	:	
	:-----	= 20,00 .
	:-----	160.480,00 .
9.	:	
	:-----	= 75,00 .
	:-----	601.800,00 .
10.	:	
	:-----	= 81,00 .
	:-----	1. 620 000,00 .
11.	:	
	:-----	= 50,00 .
	:-----	1.000.000,00 .
12.	:	
	:-----	= 30,00 .
	:-----	600.000,00 .
13.	:	
	:-----	= 27,00 .
	:-----	540.000,00 .

14.

:
 :----- = 17,00 .
 :----- 340.000,00 .

15.

:
 :----- = 82,00 .
 :----- 1.640.000,00 .

16.

:
 :----- = 25,00 .
 :----- 500.000,00 .

17.

:
 :----- = 70,00 .
 :----- 1.400.000,00 .

16.

:
 :----- = 55,50 .
 :----- 1.110.000,00 .

18.

:
 :----- = 45,00 .
 :----- 900.000,00 .

19.

:
 :----- = 20,00 .
 :----- 400.000,00 .

20.

:
 :----- = 40,62 .
 :----- 487.440,00 .

21.

:
 :----- = 28,47 .
 :----- 341.640,00 .

22.

:
 :----- =10,00 .
 :----- 120.000,00 .

: **14.140.476,00** .

IV.

- -

1.

-
 :----- =6.77 .
 :----- 135 400.00 .

2.

-
 :----- =95.00 .
 :----- 448.400.00 .

3.

-
 :----- =83.48 .
 :----- 394.026.00 .

4.

-
 :----- =76.82 .
 :----- 362.591.00 .

5.	-		
	:-----	=12.00	
	:-----	240 000.00	.
6.	-		
	:-----	=54.70	
	:-----	258.184.00	.
7.	-		
	:-----	=90.00	
	:-----	424.800.00	.
8.	-		
	:-----	=7.50	
	:-----	150 000.00	.

=====

= 2.413.401,00

=====

V.

1.		2 -	..
”	”		
-	-	9/30, 9/37, 9/38	-503
(-),	
-	-	-503 (- -	
.)		
-	-	308/1 9/1	
-	-	9/1	
	:	= 1,07	.
	:	./.	.

2.			..
”	”		
	:		
	:-----	= 2,5	.
	:-----	./.	.

3.

- - . . 37/2
 - - - 503, - -
 . -
 - - . . . 155/1, . . 158 . . 159
 :
 = 45,50
 :
 ./.

4.

1, 3, . .
 :
 - - . . 29
 - - ,
 - - . . 6384, . . 4592/2 . . 4592/1,
 - - . . 4592/1, . . 6384
 :-----
 = 0,80
 :-----
 ./.

5.

,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,

6.

216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 205 . . 215,
 . 214

223, 224, 225, 214 205 :
 205
 205,
 214
 219, 218, 217/1 215. 221, 220/1,

- 223. - 215, 216/1, 217/1, 218, 219, 220/1, 222,
= 4,26 .

7.

5

:
- - . . 2750, . . 2749, . . 2753
- - . . 2754, . . 2752, . .
2751 . . 2750 .
- - 5 , -
- - . . 2757/1 . . 2758.
: = 2,80 .
: ./.

8.

:
. . 526/1 , . . 516 , . . 519,

: = 1,42 .
: ./.
9. -3 , 1,
1 () ,

:
1.25 .6., .3. , . . 1.25, 1.24,
1.21 .. 3 .

:----- = 1,12
:----- ./.

10. . . 183/1

3 -

:
- - . . 183/1
- - . . 183/1 .

- - . . 183/1
 - - . . 183/1 .
 :----- = 0,9908
 :----- ./.

11. 3, 3, 2

- - :
 - - () ; -
 - - ;
 - - ” ”

:----- = 3,96
 :----- ./.

12. .6007 2, 3, 4- .6021

- :
 - . 6039,- „ 4- ”
 - .6020, . 6362/1 . 6008
 - 3250,3251,3252/1.
 - . 5936, . 6362/2
 .6023 . 6022.
 - = 6.684 2. (0,67)

13. . . 38/1 3 -

- - :
 - - . . 38/1
 - - . . 38/1
 - - . . 38/1
 - - . . 38/1 .
 :----- = 30.00
 :----- ./.

14. . . 278/1 3 -

- - :
 - - . . 278/1
 - - . . 278/1
 - - . . 278/1

- - . . 278/1

:----- = 0,9908
:----- ./.

15. -2 ,

- -
- -
- - 5992,

- -
" "

:----- = 3,37
:----- ./.

16. -2 , 2

" "

:----- = 0,68
:----- ./.

17. 1, 5 ,

- , - . ,4- " "

:----- = 5,80
:----- ./.

VI.

1. " "

:
:----- : = 77,82 .
:----- ./.

2.

:
:----- : 1 = 6.14 / .
:----- ./.

3.

:
:----- : 1 = 5,00 / .
:----- ./.

2017 .

. 08-2416/16
28.10.2016

15.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) (,,

-
2017
-
2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/15
31.10.2016

2, 3, 4, 83, 84, 85, 86, 87
 („ . „ . 17/11, 53/11, 144/12,
 25/13, 137/13, 163/13 44/15), 22 1 1
 („ . „ .5/02), 16 1
 23 9 („
 ” . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015),
 28.10.2016 ,

-
2017

2017 ,

- I.
- II.
- III.
- IV.
- V.

I.

7 50
 („ . „ . 199/14 44/15).

II.

- II- 1. :
- II- 2. ,
- II- 1.

- :
- ,
- ,
- ,
- -
- -

- II- 2.
- .
- :
- ,
- ,
- (, , , ,
- ,) , ,
- ,

)
)
)
)
 ())

2017

	ОПИС	Износ во МКД
Ф10	Урбанистичко планирање	18.995.685
Ф20	Уредување на градежно земјиште	13.357.800
1.	Експропријација на градежно земјиште	10.357.800
2.	Надзор на изведбата на градежни работи	1.500.000
3.	Геодетски услуги (протоколи, нумерички и ажурирани пологи)	1.500.000
ФА0	Уредување на градежно земјиште (капитални трошоци)	4.800.000
1.	Изработка на проектна документација за инфраструктура	4.800.000
Ј	Комунални дејности	137.131.779
Ј00	Одржување на урбана опрема	500.000
ЈГ0	Изградба на системи за водоснабдување	64.350.000
ЈИ0	Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води	72.281.779
1.	Изградба на фекална канализација во селски населби по Програма	70.281.779
2.	Зимска Служба по Програма	2.000.000
Ј30	Јавно осветлување	1.000.000
ГДО	Енергетска ефикасност на објекти во надлежност на Општина Ресен	5.000.000
Ј40	Јавна чистота	4.000.000
1.	Одржување на јавна чистота по Програма	4.000.000
ЈД0	Изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици	28.243.885
1.	По програма	28.243.885
ЈФ0	Изградба на сообраќајна сигнализација	500.000
1.	по Програма	500.000
Г	Локален економски развој	11.500.000
1.	Локален економски развој	5.000.000
1.	Поттикнување и развој на туризмот во Општина Ресен	3.500.000
2.	Прекугранична соработка	3.000.000

Вкупно: 224.029.149.00 денари.

IV.

,

.

V.

1.

.

2.

5%

,

.

3.

”

“

2017

.

,

. 08-2416/17
28.10.2016

. .

16.

(„ ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) „ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2017

2017 ,
28.10.2016 .

.09-2475/16
31.10.2016

- . .

9 („ 1
“ . 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 41/14), 22 „ ”
10 („ „ . 05/02)
23 8 („ ”
. 07/10, 13/13, 08/15 11/15)
28.10.2016 ,

2017

1.

“ O ’
:
- ,
- ,
- ,

2.

:

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

- ; , , , , , ,

3.

,

,

,

,

2017

,

.

4.

2017

:

.		
1.		200.000,00
2.		100.000,00
3.		300.000,00

5.

“

”

2017

. 08-2416/18
28.10.2016

17.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2017-

2017-
28.10.2016 , .

.09-2475/17
31.10.2016

- . .

” , .5/02), 50 1 23 1 47 („
O („ ” .7/2010, 13/2013,
8/2015 11/2015) 28.10.2016 ,

2017-

, .

:

*

;

*

;

*

*

;

*

()

*

;

*

;

*

;

*

;

,

,

,

.

,

,

,

.

1.

;

,

2.

;

3.

;

4.

;

5.

()

;

6.

;

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

I

, ,
- ,
(,
);
- ;
, - ;
- ;
- ;
- ;

II

- ;
- ;
- ;
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,

III

, (,
,),
, ,
, ,
, ,
, ,

IV

- ;

- ;

- ;

- (,);

- ;

V

VI

a

2017 .

- ;

- ;

- ;

- ;

100.000,00 ;

2017

2017

. 08-2416/19
28.10.2016

18.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O .5/02) ” 7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015) („

O 2017

O 2017

28.10.2016

.09-2475/18
31.10.2016

- . .

O ”, .5/02), 50 1 („
8/2015 11/2015) („ 23 1 8
28.10.2016 ”, . 7/2010, 13/2013,

2017

(. .29/02,66/04 81/08)
, 2017

2017

e

:

- 5

14 ,

-

-

- ,

-

-

-

-

-

-

-

-

36 ,

1977

14

e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

			4	:
	-	,	,	,
	-	.	.	,
	6		4	300
		-	.	2
	,	,		
	.			0
2016	,			"
	"	"	14	"
4	,	,		
2017				.
			80,000,	
	,	,		
	,	.		
	,			
			140,000,	
60,000,				80,000,
	-	,		.
			e	

1919

2017

800,000,
400,000,

” ”
” ”

2016/17

900,000,
150,000,

” 2015,,

2015/16

2015

2016“

31 2016 " . 13

, 2013 Final four

14 16 .

2016/17

500,000,

1,000,000,

2013

2014

2014/15

20

2016/17

400,000,

120,000,

2016

1

1

2

31 2016 ,, ” . 13

2017

80,000,

————— “ ”

5

. 2016

—

”

2016,,
13

,

1999,2000,2001,2002,2003,2004 2005.

:

-

-

-

-

2002-2006

500,000,

150,000,

2017

17

05.06

15.06

31 2016 " . 13

100,000,

2017

120,000,

200,000,

2017

2015

2015

300,000,

1

30

5

100,000,

	/		
1.	_____	220,000,	160,000,

	-		
2.	_____ e	800,000,	400,000,
3	_____ ”	900,000,	150,000,
4	_____ ” ”	1,000,000,	500,000,

5	_____ . . .	400,000,	120,000,
6	_____ ” ”	200,000,	80,000,
7	_____ ”	500,000,00	150,000,
	_____ ”		
8	_____ 2016	250,000,	120,000,
	_____ vo mal fudbal		
9	_____ ”	200,000,	200,000,
	_____ ”		
10	_____	300,000,	300,000,

11	_____	100,000,	100,000,

	_____ :	4,870,000	2,280,000,

2017 (. 29/02 6604) :

-
-
-
-
-
-
-
-

()

2017

. 08-2416/20
28.10.2016

19.

(,, O 13/2013, 8/2015 11/2015) 50 1 3 ” .5/02) (,, 71 1 ” .7/2010,

” ” - . 28.10.2016

. 09-2475/19
31.10.2016

86 („
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
28.10.2016 , ja
„ ” – . ,

1. „ ” –

.08-2416/21
28.10.2016

20.

(„ 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ ” .7/2010,
O („
13/2013, 8/2015 11/2015)

„11 ” – 2016/2017

” – „11
2016/2017,
28.10.2016 .

.09-2475/20
31.10.2016

86 („
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
28.10.2016 , ja
„11 ” – 2016/2017,

1. 2016/2017. „11 ” –

.08-2416/22
28.10.2016 . .

21.

(„ 50 1 3 71 1 3
” .5/02) „ ” .7/2010,
O („
13/2013, 8/2015 11/2015)

„11 ” -

„11 ” -
28.10.2016 ’ .

.09-2475/21
31.10.2016 - . .

(“ ” 36 1 15
“ . 5/2002), 23 47
“ ” . 7/2010, 13/2013,8/2015 11/2015)
. 60 .3 (.
23/2013,12/2014,44/2014, 10/2015,25/2015 27/2016)
28.10.2016 , :

„11- “

1

„11-

“ .

2

“ .

”

.08-2416/23
28.10.2016

22.

(„ ” 50 1 3
“ .5/02) 71 1 3
O („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

28.10.2016 ‘ .

.09-2475/22
31.10.2016

-

(“ 36 1 15
 ” . 5/2002) 23 47
 11/2015 (“) .3 . 8 .3 ” . 7/2010, 13/2013, 8/2015
 .01-294/1 28.01.2015 . ,
 28.10.2016 ,

1

2

3

30.000,00

4

5

6

.08-2416/24
28.10.2016

23.

(,, ” 50 1 3 71 1 3
O („ .5/02) ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

” ’ 2

2,
28.10.2016

.09-2475/23
31.10.2016

36 . 1 .15
“(„ .05/02), 23 . 1 . 47
(,, ” .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)
18 3 20 1 2
“(„ .61/04, 96/04, 67/07, 156/09 47/11
192/2015) 16 4 (“
“ .62/05, 88/08 35/11 139/2014),
28.10.2016 , :

“ - “ , 2

1

2 01/2016.

20.000.000,00 , , - “ , “ ,

3

/ - :

- : 20.000.000,00

- :

- :

- : 10 . , 13 3

4

1

5

6

“ “

.08-2416/25
28.10.2016

1.		()		
	2016	1
2.			2016-2017.....	.3
3.	1 -		201710
4.	-2		2017	
		15
5.	-		2017	
		18
6.			2017	
		22
7.	-	0-	2017	
		28
8.			2016-2019	
		36
9.	8-	80-		
	2017	68
10.	-		2017	
		72
11.	-		0 -	
		201774
12.	-		0,	
	2017	80
13.	-		2017	
		84
14.	-	10 -	2017	
		88

15.	2017	-103
16.	2017	108
17.	2017-	111
18.		2017115
19.		123
20.	2016/2017	„11124
21.		„11125
22.		126
23.		„ - ”128